



СОУ "МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО" ДЕЛЧЕВО
Бул.ММ-Брицо бр.35, тел/факс:033411864, 411828
www.mmbrico.edu.mk, E-mail:mm_brico@hotmail.com

Врз основа на КОНКУРСОТ за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2018/2019 година во Република Македонија, Училишната Комисија за запишување на ученици при Средното Општинско Училиште "Методи Митевски-Брицо"-Делчево, објавува

О Г Л А С

За запишување ученици во Прва година во учебната 2018/2019 година

I. Во прва година во училиштето ќе се запишаат 272 ученици во 8 паралелки од нив 5 паралелки или 170 ученика во Гимназиско образование, 2 паралелки или 68 ученика во Текстилно-кожарска струка со 4 годишно траење-насока конфекциски техничар односно текстилен техничар, 1 паралелка или 34 ученици во Хемиско-технолошка струка 4 годишно траење и тоа:

Гимназиско образование

170 ученика во 5 паралелки

Текстилно-кожарска струка

(конфекциски техничар-текстилен техничар)

68 ученика во 2 паралелки

Хемиско-технолошка струка

(прехранбен техничар)

34 ученика во 1 паралелка

II. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Запишувањето на учениците во училиштето во учебната 2018/2019 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средното образование, Законот за стручно образование и обука, Конкурс и интерниот Оглас.

Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година во јавните средни училишта, нема да биде обезбеден ако избраниот вид на образование (струка) го има во општината, односно регионот. Наставата се изведува на македонски јазик и кирилско писмо.

Условите за запишување на учениците се:

- да имаат завршено основно образование;
- да не се постари од 17 години;
- да се определиле за план и програма за еден од следните видови образование:

а) гимназиско образование;
б) стручно образование и обука;
- да ги исполнуваат критериумите утврдени со Конкурс и интерниот оглас и тоа за:

а) гимназиско образование;
б) стручно образование и обука;

а) Гимназискообразование соутврден минимум поени - 60 поени со кои ќе можат учениците да конкурираат за запишување во гимназиското образование во Првиотуписенрок-Првопријавување со тоа што при самиот упис да се определат согласно своите афинитети, за соодветното подрачје и комбинација (А или Б) што ќе ја изучуваат во текот на нивното образование и тоа:

- природно - математичко подрачје (комбинација А),
- природно - математичко подрачје (комбинација Б),

- општествено - хуманистичко подрачје (комбинација А),
- општествено - хуманистичко подрачје (комбинација Б),

- јазично - уметничко подрачје (комбинација А) и
- јазично - уметничко подрачје (комбинација Б).

б) Текстилно-кожарскаструка-конфекцискитехничар 4
годишнотраење соутврден минимум поени - 45 поени со кои ќе можат учениците да конкурираат за запишување во текстилно-кожарскаструка во Првиотуписенрок-Првопријавување

в) Хемиско-технолошкаструка-прехранбентехничар 4
годишнотраење соутврден минимум поени - 45 поени со кои ќе можат учениците да конкурираат за запишување во Хемиско-технолошкаструка во Првиотуписенрок-Првопријавување

Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во училиштето ако имаат до 10%

помалку поени од бројот на поени предвидени со овој оглас за соодветните наставни планови и програми и ако ги исполнуваат дополнителните критериуми за испитна знаење и вештини до колку како такви ги утврди училиштето.

III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:

- пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето и истата е бесплатна);
- оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
- дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од (мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за структурата односно изборното подрачје);
- извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во два уписни рока со две пријавувања во месец јуни.

Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 18 и 19 јуни 2018 година, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 20 јуни 2018 година.

По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа.

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 28 јуни 2018 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 29 јуни 2018 година.

За учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, се организира втор уписен рок во месец август, во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок.

Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 23 август 2018 година, а резултатите од запишувањето на учениците ќе се објават на 24 август 2018 година.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Критериуми за избор на учениците се:

- среден успех на ученикот од VI до IX одделение;
- среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за структурата);
- дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за структурата односно изборното подрачје;
- средна вредност од поени добиени за поведение.

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено место од државни натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III место). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.

За средна вредност од поените за поведење од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведење се вреднува со 5 поени, добро поведење се вреднува со 3 поени и незадоволително поведење се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).

Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 80 поени.

Утврдениот број минимум поени за првото пријавување, се составен дел на овој Оглас.

Училиштето за второто пријавување, може да го намали утврдениот број на минимум поени дадени во Конкурсот и интерниот оглас најмногу до 10 поени, освен за гимназиско образование, економско – правна и трговска струка и здравствена струка.

Училиштето го објавува минимумот поени на 25 јуни 2018 година за авторото пријавување.

За учениците кои завршиле деветто одделение во Република Македонија, а едно, две или три одделенија (VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од деветто одделение и важат истите критериуми за избор на ученици дадени погоре.

VI. ИЗБОРИ ЗА ПИШУВАЊЕ

Изборот за пишување на учениците се врши согласно планот приграмата за кој ученикот се определеил врз основа на вкупниот број поени што се пресметуваат одделно за секој кандидат.

Вкупниот број на поени се утврдува според критериумите за избор утврдени во глава В од огласот.

При пријавувањето се препорачува на учениците документите да не се праќаат по пошта. Пријавувањето се врши лично од ученикот односно родителот-старателот.

По објавувањето на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа

Во рамките на утврдениот број ученички места во огласот имаат право да се запишаат и учениците кои ја повтравале годината со право да го задржат статусот на ученик за иста струка-вид на образование во училиштето.

ОБВРСКА НА УЧЕНИЦИТЕ КОИ ЈА ПОВТРУВАЛЕ ГОДИНАТА СО ЗАВРШУВАЊЕТО НА НАСТАВНАТА ГОДИНА, Е ДА СЕ ПРИЈАВАТ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК

ПРЕГЛЕД

на наставните предмети од основното образование кои се предвидени во критериумите за рангирање на успехот на учениците

1	2	3	4
Ред. бр.	СТРУКА (вид на образование) односно изборното подрачје	Наставни предмети кои се задолжителни	Наставни предмети кои се од значење за струката,

1	Текстилно-кожарска 4 г.т	мајчинистранскијазик	Хемија, математика
2	Хемиско-технолошка 4 г.т	мајчинистранскијазик	Хемија, математика
3	<p>Гимназиско образование</p> <p>-Природно - математичко подрачје (комбинација А)</p> <p>-Природно - математичко подрачје (комбинација Б)</p> <p>-Општествено - хуманистичко подрачје (комбинација А)</p> <p>-Општествено - хуманистичко подрачје (комбинација Б)</p> <p>-Јазично - уметничко подрачје (комбинација А)</p> <p>-Јазично - уметничко подрачје (комбинација Б)</p>	мајчинистранскијазик	<p>Математика, Физика</p> <p>Математика, Биологија</p> <p>Математика, Историја</p> <p>а</p> <p>Математика, Историја</p> <p>а</p> <p>Математика, Историја</p> <p>а</p> <p>Математика, Историја</p> <p>а</p>

Училишна Комисија за Запишување
Претседател,
Љупчо Прачкоски